

Службен весник

на Република Македонија

Број 14

24 јануари 2018, среда

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
146. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Албанија.....	2	151. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита од внесување на вирусот на западно нилска треска во Република Македонија.....	4
147. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Државата Израел.....	2	152. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарна стоматолошка здравствена заштита.....	5
148. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Постојаната мисија на Република Македонија при Обединетите нации.....	2	153. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарна здравствена заштита.....	6
149. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија при Светиот Престол.....	3	154. Договор за вршење на определени работи од страна на Општина Радовиш за Општина Конче.....	6
150. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските услови за упис во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи.....	3	Огласен дел.....	1-72

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ШЕФ НА ПОСТОЈАНАТА МИСИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

I

Г. Василе Андоновски се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Постојаната мисија на Република Македонија при Обединетите нации, со седиште во Њујорк.

II

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Постојаната мисија на Република Македонија при Обединетите нации, престанува заклучно со 28.2.2018 година.

III

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 62

22 јануари 2018 година

Скопје

Претседател

на Република Македонија,

д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.**149.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ СВЕТИОТ ПРЕСТОЛ

I

Г. Звонимир Јанкулоски се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија при Светиот Престол, со седиште во Ватикан.

II

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија при Светиот Престол, престанува заклучно со 14.3.2018 година.

III

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 63

22 јануари 2018 година

Скопје

Претседател

на Република Македонија,

д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

150.

Врз основа на член 36 став (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16 и 74/17), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Правилникот за поблиските услови за упис во регистарот на увозници на одделни земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/10, 144/10, 58/12, 40/13 и 143/13) во членот 2 став (1) во алинеите 4, 5 и 6 зборовите „има во сопственост“ се заменуваат со зборовите „располага“.

Алинејата 7 се менува и гласи:

„-да располага со опрема за оценка и сортирање на квалитет на зрното: баждарен влагомер, апарат за определување на хектолитарска маса, апарат за примеси или да има договор за вршење анализи на квалитетот со соодветна лабораторија или со Државна фитосанитарна лабораторија за време на најавениот увоз на меркантилна пченица;“.

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„Правното лице кое врши увоз на брашно од пченица треба да:

- е мало, средно или големо претпријатие согласно Законот за земјоделство и рурален развој со најмалку четири вработени лица на неопределено работно време;

- е запишано во Централниот регистар на Република Македонија за вршење на дејност за производство на мелнички или пекарски производи и тестенини, за трговија на големо со жита и за складирање на стока;

- е солвентно во смисла на целосно намирени обврски за откуп од претходната производна година;

- располага со објект за прием на брашно-магазин за чување на брашно во вреќи со површина од минимум 2 м² за 1 тон скалдирано брашно наизменично наредени во слоеви (од два до три) на палети со носивост до 1 тон/палета;

- располага со објекти и опрема за сортирање: мешалка на брашно (хомогенизатор), лабораторија опремена со соодветна опрема за одредување на содржината на пепел, влага, седиментација по Зелен (Zeleny), протеини и глутен или има договор за вршење на анализи на квалитетот со Државна фитосанитарна лабораторија или акредитирана лабораторија опремена со соодветна опрема за одредување на содржината на пепел, влага, седиментација по Зелен (Zeleny), содржина на протеини и глутен за време на најавениот увоз;

- располага со објекти и опрема за квалитетно складирање и чување на брашното: бункери (комори или ќелии);

- располага со опрема за транспорт и прием на брашно (цистерна, за транспорт на брашно во непакувана форма) и во пакувана на начин со кој ќе се обезбеди задржување на квалитетот и хигиенската исправност на брашното и

- има склучен договор за продажба на целата количина на увезено брашно, со исклучок на правното лице кое врши увоз заради преработка за сопствени потреби.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.14-8759/3

16 јануари 2018 година

Скопје

Министер за земјоделство,

шумарство и водостопанство,

Љупчо Николовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

151.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ ЕКВИДИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЗАПАДНО НИЛСКА ТРЕСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви еквиди заради заштита од внесување на вирусот на западно нилска треска во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/17, 130/17, 145/17 и 165/17), Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-181/1
12 јануари 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог 1

1. Грција

- Следните региони во Грција
Арголида/Argolis
Ханиа/Chania
Тесалоники/Thessaloniki
Аркадија/Arkadia
Коринтос/Korinthia

2. Италија

- Следните региони во Италија
Кунео/Cuneo
Верона/Verona
Венеција/Venezia
Падова/Padova
Ровиго/Rovigo
Гросето/Grosseto
Ливорно/Livorno
Витербо/Viterbo
Ористано/Oristano
Асти/Asti

3. Унгарија

- Следните региони во Унгарија
Саболч-Сатмар-Бегер/Szabolcs-Szatmár-Bereg
Пест/Pest
Толна/Tolna

4. Шпанија

Утрера (Бахо Гвадалкивир)/Utrera (Bajo Guadalquivir)
Кампо Де Гибралтар/Campo De Gibraltar

Картаја (Коста Оксидентал)/Cartaya (Costa Occidental)
Кампиња/Campiña
Литорал/Litoral

5. Австрија

Корнебург/Korneuburg

6. Португалија

Алкасер до Сал/Alcácer Do Sal

7. Франција

Алпе-Маритим/ Alpes-Maritimes

**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

152.

Врз основа на член 56, став 1, точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 29 декември 2017 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

Член 1

Во Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарна стоматолошка здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2007, 62/2011, 42/2012 и 7/2016), во членот 6-б ставот 7 се заменува и гласи:

„Лекарот замена за подолготрајно отсуство изготвува посебна пресметка за исплата на капитација според бројот на поени пресметани за осигурените лица на лекарот кој е на подолготрајно отсуство, согласно критериумите утврдени во актите на Фондот.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1 јануари 2018 година.

Бр. 02-18/8
2 јануари 2018 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
д-р **Фатмир Мечити, с.р.**

153.

Врз основа на член 56, став 1, точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 29 декември 2017 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Во Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарна здравствена заштита („Сл.весник на РМ“ бр. 42/2012, 176/2013, 47/2014, 7/2016 и 122/2016), во членот 6-а ставот 7 се менува и гласи:

„Лекарот замена за подолготрајно отсуство изготвува посебна пресметка за исплата на капитација според бројот на поени пресметани за осигурените лица на лекарот кој е на подолготрајно отсуство, согласно критериумите утврдени во актите на Фондот.“

Член 2

Во член 11 став 1 алинејата 4 се брише.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1 јануари 2018 година.

Бр. 02-18/9
2 јануари 2018 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
д-р **Фатмир Меџити**, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

154.

Врз основа на член 29, став 1, 2 и 3 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр.79/09), член 14 и член 50, став 16 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со Одлуката за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка бр.08-1752/1 од 26.12.2017 година од Општина Радовиш и Одлуката за продолжување на воспоставената меѓуопштинска соработка бр. 08-1183/9 од 22.12.2017 година од Општина Конче, Општина Радовиш претставувана од градоначалникот Герасим Конзулов и Општина Конче претставувана од градоначалникот Благој Илиев на ден 12.01.2018 година склучија

ДОГОВОР

ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ ОД СТРАНА НА ОПШТИНА РАДОВИШ ЗА ОПШТИНА КОНЧЕ

Член 1

Предмет на овој договор е вршење на определени работи од страна на Општина Радовиш за Општина Конче во областа на:

- Финансии;
- Урбанизам;
- Јавни дејности;
- Инспекциски надзор;
- Постапување по жалби против акти на овластени општински инспектори.

Член 2

Општина Радовиш за сметка на Општина Конче ќе ги извршува следните работи

1. Од областа на финансии се увиде дека има потреба од:

- Даночен извршител
- Внатрешен ревизор.

2. Од областа на урбанизмот има потреба од:

- Заштита на животна средина во делот на одобрување на елаборати и во делот на издавање на интегрирани Б еколошки дозволи, како и водење регистар на издадените дозволи

- Аплицирање на проекти во делот на Локален економски развој.

3. Од областа на работите од јавни дејности има потреба од:

- Интервенции од противпожарна заштита.

4. Од областа на инспекцискиот надзор има потреба од целосна постапка на:

- Овластен градежен инспектор
- Овластен инспектор за патен сообраќај и патишта
- Градежен извршител.

5. Од областа на постапување по жалби против акти на овластени општински инспектори има потреба од:

- Комисија за постапување по жалби против акти на овластени општински инспектори.

Член 3

Договорните страни се согласни во извршувањето на предвидените задачи од член 2 на овој договор да бидат 9 извршители од Општина Радовиш кои ќе ги извршуваат следните работи:

1. Работите од член 2 точка 1 потточка 1.1 за Општина Конче ќе ги извршува лицето вработено во општина Радовиш на работното место – Самостоен референт - даночен извршител.

2. Работите од член 2 точка 1 потточка 1.2 за Општина Конче ќе ги извршува лицето вработено во Општина Радовиш на работното место – Раководител на одделение за внатрешна ревизија.

3. Работите од член 2 точка 2 потточка 2.1 за Општина Конче ќе ги извршува лицето вработено во Општина Радовиш на работното место – Соработник за животната средина.

4. Работите од член 2 точка 2 потточка 2.2 за Општина Конче ќе ги извршува лицето вработено во Општина Радовиш на работното место – Виш соработник во ЈЕР.

5. Работите од член 2 точка 3 потточка 3.1 за Општина Конче ќе ги извршува лицето вработено во Општина Радовиш на работното место – Командир на ТППЕ.

6. Работите од член 2 точка 4 потточка 4.1 за Општина Конче ќе ги извршува лицето вработено во Општина Радовиш на работното место – Советник – овластен градежен инспектор.

7. Работите од член 2 точка 4 потточка 4.2 за Општина Конче ќе ги извршува лицето вработено во Општина Радовиш на работното место – Советник – овластен инспектор за патен сообраќај и патишта.

8. Работите од член 2 точка 4 потточка 4.3 за Општина Конче ќе ги извршува лицето вработено во Општина Радовиш на работното место – Советник – градежен извршител.

9. Работите од член 2 точка 5 потточка 5.1 за Општина Конче ќе ги извршува

- Комисија за постапување по жалби против акти на овластени општински инспектори формирана во Општина Радовиш.

Член 4

Извршителите од Општина Радовиш при извршувањето на работите надвор од својата општина, а за потребите на Општина Конче ќе ги користат административните простории и опремата на Општина Конче.

При извршувањето на работните задачи на територијата на Општина Конче, трошоците за превоз на извршителите од Општина Радовиш ќе бидат на терет на Општина Конче.

Извршувањето на работите од областа на МОС е предвидено да се изведува еден ден неделно во вторник, а по потреба и во друг ден.

Член 5

Надоместокот за извршените услуги од страна на администрацијата на Општина Радовиш за потребите на администрацијата на Општина Конче, ќе се исплаќа еднаш месечно во траење на договорот.

Надоместокот на трошоците предвидени со член 5 на овој договор се во висина од 5 000.00 (пет илјади) денари.

Надоместокот на трошоците предвидени со член 2 точка 3 потточка 3.1, за секоја интервенција наплатата ќе се врши преку покривање на реалните материјални трошоци.

Извршителите се должни да подготвуваат квартални планови за работа како и извештаи за својата работа кои што ќе се доставуваат до Општина Конче.

За успешно функционирање на соработката ќе се организираат периодични координативни состаноци помеѓу претставниците на двете општини.

Член 6

Овој договор ќе трае од 15 јануари 2018 година до 15 јануари 2022 година.

Времетраењето на договорот може да се продолжи со посебен анекс на договорот, по претходно направени анализи на општо функционирање на меѓуопштинска соработка и постигнатите резултати по истата.

Член 7

Овој договор може да се раскине по слободна волја на една од договорните страни, по претходно известување на другата договорна страна во рок од 30 дена.

Член 8

Договорните страни се согласни евентуалните спорни односи да ги разрешуваат на спогодбен начин, а во краен случај пред Основен суд во Струмица.

Член 9

Овој договор е составен во 6 (шест) примероци од кои по 3 (три) за двете договорни страни.

Бр. 03-99/1
15 јануари 2018 година
Скопје
Општина Радовиш
Градоначалник,
Герасим Конзулов, с.р.

Бр. 03-50/1
15 јануари 2018 година
Скопје
Општина Конче
Градоначалник,
Благој Илиев, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018014